

НОВИНАРИТЕ ИМААТ ПРАВО НА ТРАНСПАРЕНТНИ ИНСТИТУЦИИ

"Се очекува до крајот на март да се донесе Законот", вели Зоран Јачев, претседател на "Транспарентност Македонија".

Пишува:
Рената МАТЕСКА

По сè изгледа, како и по многу работи, ние сме уникатен пример во регионот и по тоа што немаме закон за слободен пристап до информации од јавен карактер,



сување Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер. Предлогот е разгледан од три собраниски комисији (со оглед дека материјата која ја третира законот се однесува на три комисији). Имало одредени забелешки, но не и сериозни измени. По ова ќе следува јавна дебата, по што претстои уште едно разгледување во собраниските комисији, на кое 'Транспарентност Македонија' ќе земе директно учество", изјави Зоран Јачев, претседателот на оваа невладинска организација, која заедно со Министерството за правда учествуваше во подготовката за законскиот текст за Предлогот за донесување Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Според досегашните анализи, Предлог-законот добил многу позитивни оценки.

ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Граѓаните имаат право да вршат увид во работењето на државните органи, а секоја нивна затвореност, како

што е тоа практика тука во Македонија, овозможува без пречки да се развива корупцијата, е ставот на експертите околу Предлог - законот.

Според одредбите, законскиот рок во кој надлежните институции треба да им одговорат на барањелите на информациите е најдоцна 15 дена, или веднаш ако во моментот располагаат со информациите.

Ќе биде формирана и независна државна комисија која второстепено ќе одлучува дали е задоволено барањето на барателот, кој доколку не е задоволен и од комисијата има право и на судска заштита.

Експертите велат дека за донесувањето на Законот за пристап до информации од јавен карактер, биле земени предвид искуствата од сите соседни земји, кои веќе имаат донесено ваков закон, за да не се случи како, на пример, во Албанија, тој никогаш да не заживее во практиката. Во претходно направеното истражување од страна на 'Транспарентност Македонија' - 'Имаме ли пристап до информации?', во делот од



заклучоците е констатирано дека јавноста не е доволно запозната со законските ограничувања поврзани со достапноста на информациите кои ја загрозуваат безбедноста и одбраната на државата, со информациите кои се однесуваат на истрагата, покренувањето обвиненија и водењето судска постапка и друго. Во утврдените препораки од истражувањето, покрај другото, пак, се наведува дека јавноста треба да биде подетално запозната со законските ограничувања поврзани со достапноста на информациите.

Како и да е, еден ден ќе го имаме и Законот, но мошне е дискутабилно дали и практично тој ќе заживее.

ЗОРАН ЈАЧЕВ

при што државните институции се крајно затворени, непристапни и нетранспарентни. Со други зборови, не е лесно да си македонски новинар.

Предлогот за донесување Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер ќе треба да се донесе до крајот на март, кога ќе се разгледува на пленарна седница во Собранието на Република Македонија и најверојатно конечно пратениците ќе го изгласаат.

"Според информациите со кои располагаме, помината е првата собраниска фаза за Предлогот за доне-

